



**Воронешки државен универзитет (Русија)
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип (С. Македонија)**

ШЕСТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ФИЛКО“: ФИЛОЛОГИЈА, КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

ПОКАНА

Почитувани колеги!

Ве покануваме да учествувате во **Шестата меѓународна научна конференција „ФИЛКО“: филологија, култура и образование** што ќе се одржи на **18-19 октомври 2021 година** на Филолошкиот факултет при **Воронешкиот државен универзитет (Русија)** во онлајн-режим.

Организатори на конференцијата:

**Филолошки факултет при Воронешкиот државен универзитет (Воронеж, Русија)
Филолошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ (Штип, С. Македонија)**

Меѓународната научна конференција „ФИЛКО“, посветена на актуелните проблеми во филологијата, културата и образованието, има за цел да ги обедини на едно место претставниците на разни хуманистички специјалности: теоретичари на литературата, лингвисти, културолози, психолози, историчари.

За учество во конференцијата се покануваат научници, наставници во основно и средно образование, вработени во библиотеки, докторанди и магистранти.

На конференцијата ќе бидат дискутирани следниве теми:

1. Филологија

- Современи лингвистички истражувања: контрастивни проучувања, интеркултурна комуникација, јазична политика, преведувачки предизвици
- Словенските јазици во современиот свет
- Методика на наставата на мајчин јазик и изучување на втор јазик; подготовка на наставници по мајчин и странски јазик; учење на далечина
- Словенските литератури во европската и светската книжевна констелација

- Современата светска литература: најважни трендови

2. Култура

- Нови тенденции и пристапи во теоријата на културата
- Културата и прашањата на етничкиот идентитет
- Меѓународни културни врски во време на социо-политички промени
- Русија и Македонија: културни паралели
- Одрозот на современото општество во културата (музика, филм, сликарство, литература, филозофија)
- Етнолошкото и археолошкото наследство во Русија, Македонија и на Балканот

3. Образование

- Современите образовни процеси во Русија, Македонија и Европа
- Проблемот на непрекинато хуманистичко образование
- Психолошки проблеми на образованието и воспитанието
- Современи педагошки методика во образованието
- Прашања на повишување на стручната квалификација

4. Библиологија и библиотекарство

- Местото на книгата во социо-културното искуство на општеството: историја и современост
- Начини на кодирање на информација во книга
- Книгата како медиум: работ на проблемот
- Перцепцијата на книгата како когнитивно искуство
- Современи аспекти на читањето
- Училишните и универзитетските учебници како начини на акумулирање и чување информации.

Работни јазици на конференцијата:

- македонски, руски и англиски јазик

Форми на учество на конференцијата:

- онлајн-презентација

Пријавата, апстрактите и статиите се испраќаат на: filko.conference@gmail.com

Време за излагање – 15 минути, време за дискусија – 5 минути
Статиите ќе бидат објавени во електронски зборник по одржувањето на конференцијата.

Рок за поднесување на пријавата и апстрактите – до 25 септември 2021 година

Известување за прифаќање на апстрактите – до 1 октомври 2021 година

Краен рок за поднесување на статиите - до 1 ноември 2021 година

Контакти:

Ирина Аржанова
Филолошки факултет, ВГУ
+7 (951) 853 90 26

Наташа Сарафова
Филолошки факултет, УГД
+389 (0) 32 550 167

Е-пошта: filko.conference@gmail.com